

**4047.**

Врз основа на член 190 и член 114 став 5 и став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА**  
**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

Член 1

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер („Службен весник на РМ“ број 122/2006, 58/2011, 164/2012 и 85/2014) се менува насловот на Правилникот и гласи:

„Правилник за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер“.

Член 2

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се пропишува формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозвола за работење на брокер (во понатамошниот текст:Правилник).“

Член 3

Во член 5 од Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се додава нов став 2 кој гласи:

„ Од документите од став 1 на овој член, решението за дозвола за работење на брокер издадено од Комисијата за хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.“

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-749/3  
26 септември 2016 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.